

# HI-TECH

110011001100  
1010110011



## SONY ERICSSON C510

Sony Ericsson C510 е Cyber-shot модел од средната класа, кој ќе се најде на пазарот за два месеца. По претходните шпекулации, еве ги и официјалните технички спецификации. Sony Ericsson C510 има камера од 3 мегапиксели, со автоматски фокус и препознавање на лице. За жал, има само LED блиц наместо ксенонски. Традиционално за Cyber-shot моделите, S510 има капаче на камерата, како и одделни копчиња за камерата. Внатрешната меморија изнесува 120 MB, а може да се прошири со M2 картичка. Дисплејот е со големина од 2,2 инчи.



**R. РАФАЈЛОВСКИ**  
КОНСАЛТИНГ

## НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиевото CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само **14.700 денари**.

### ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на доадева предност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

*P-Регистарот* е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

*P-Регистар* на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ги добивате сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата веб-страница!

### ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

**25 СПИСАНИЈА** = **МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-а**  
**1 P-РЕГИСТАР** + **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доволно,  
Вера Рафајловска

**12** Списанија  
**РЕПРЕЗЕНТ**

**12** Броја  
**ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ**

**1** P-Регистар со  
основна вложка

со преку  
**300**  
страници и

**16**  
дополнувања

**1** Специјално  
издание

**НОВО**

**2** Мултимедијални CD-а

САМО ЗА  
**14.700 ДЕН**



